

Студиска програма: **ГАСТРОНОМИЈА**

Времетраење на студиската програма: **4 години**

ЕКТС кредити: **240**

Цели на студиската програма

Студиската програма на новата насока *Гастрономија* овозможува креирање на високо професионални кадри од областа на гастрономијата. Овие кадри ќе овозможат унапредување на гастрономските вештини и техниките на готвење, осознавање и применување на правилната исхрана и диеталните режими на исхрана што во целост ќе придонесе за развивање на туризмот и угостителството во Република Македонија, подобрување на здравјето и квалитетот на животот на населението во Република Македонија, како и применување на професионален приод во лекувањето на болестите со помош на специфични режими на исхрана. Гастрономијата како специфична угостителска дејност зазема исклучително важна улога во целокупниот општествено - економски развој на нашата земја со оглед на фактот што истата се одликува со многу вековна гастрономска традиција и со силно изразено гостопримство. Светските трендови императивно се стремат кон синергија на туризмот и храната. Храната има сè поголема тежина во задоволувањето на потребите на денешниот современ турист, со што ќе има сè поголемо значење за развојот на туризмот во Република Македонија.

Со пораст на куповната моќ на туристичките потрошувачи, тие ќе бараат се посегментиран и уникатен туристички производ карактеристичен за туристичката дестинација. Истото ќе се однесува и во доменот на храната како многу битен сегмент на туристичкиот производ во целина. Задоволувањето на потребите за храна на денешниот туристички потрошувач, не претставува повеќе секојдневен, обичен чин, туку се повеќе претставува гастрономско доживување.

Денешниот современ туристички пазар, бара квалитетна и стандардизирана понуда, поради тоа треба да превземаат чекори за следење на овој тренд, посебно со создавање на туристички производ кој ќе носи препознатлив македонски бренд и имиџ. Традиционалната, здрава и домашна храна треба да бидат дел од стратешките цели и политики, кон кои ќе се стреми туристичката гастрономска понуда на Република Македонија. Треба да се искористат сите стари занаети и обичаи со што ќе се креира уникатна гастрономска понуда со сите специфични јадења кои се сочувани низ вековите од нашите предци. Тоа е иднината на македонскиот гастрономски бренд, кого најмногу го цени и бара пребирливиот, куповно моќен странски турист, вкус кој нема да го заборава и повторно ќе се врати во Македонија за тоа гастрономско доживување.

Бидејќи науките за исхрана и диететика претставуваат мултидисциплинарни науки за технологијата на храната, исхраната и влијанието на храната врз човечкиот организам се наметна потребата од трансформирање на студиската програма од тригодишни во четиригодишни студии. Истражувањата од областа на нутриционизмот, особено во последните години имаат важна улога во појаснувањето на многу процеси поврзани со исхрана и појавата на болести и нарушувања во човечкиот организам, како и во

осознавањето на улогата на храната во моделирањето на генетскиот потенцијал на поединците. Затоа денес биотехнолозите, нутриционистите и диететичарите имаат сè позначајна улога како истражувачи кои ги пренесуваат своите знаења на целата човекова популација со цел истата да ја задржи или да ја подобри постоечката здравствена состојба. Исто така, со трансформирањето на студиите стручњаци од областа на гастрономијата ќе ги усовршат своите знаења преку изучување на проширената студиска програма и истите ќе ги применуваат во креирање на нови технологии и производство на нови видови храна (*novel food*, функционална храна) и други прехранбени производи. Едуцирање на високо образовани стручњаци од овој профил е од витално значење за целата земја, особено за градот Охрид кој претставува најпознат туристички и гастрономски центар во РМ, како град на УНЕСКО.

Резултати од учењето (специфични дескриптори на квалификации)

<p>Знаење и разбирање</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Стекнување на современи знаења од областа на гастрономија, техники и вештини во готвењето и послужувањето ➤ Стекнување на знаења за националната македонска и интернационалната кујна ➤ Стекнување на знаења од областа на исхраната и влијание на истата врз здравјето на човекот ➤ Стекнување на оптимални знаења за правилната исхрана, нејзина примена и оптимализирање на оброците наменети за различни старосни категории ➤ Стекнување на знаења за технологиите прехранбените стоки, поделба, суровините од кои тие се добиваат, фазите на производство, карактеристики, пакување и дистрибуција, манипулирање со нив ➤ Стекнување на знаења од областа на хигиена, санитација и микробиологија на храна и пијалаци во угостителството ➤ Стекнување на знаења за новите видови храна како генетски модифицирана храна, функционална храна, “бавна храна”, како и специфични филозофии на исхрана (вегетаријанство, макробиотика) ➤ Стекнување на знаења од областа на диететиката
<p>Примена на знаењето и разбирањето</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Гастрономски вештини и техники на послужување ➤ Способност за составување на специфични диетални менија во зависност од видот на болеста и индивидуалните потреби (нетолеранција на одредени видови храна, правилно комбинирање на хранливите продукти) ➤ Креирање на специфични менија наменети за различни целни групи: спортисти, деца, стари луѓе, трудници, реконвалесценти ➤ Креирање на дневни менија наменети за специјализирани установи од затворен тип како предшколски и школски установи, сектори за исхрана на студенти, домови за стари и немоќни лица, медицински установи, ресторани, хотели, лекувалишта, <i>fashion</i> менија за модели и личности од сцената, и сите останати видови на <i>catering</i> - услуги кои нудат специфични видови исхрана (вегетаријанска, традиционална, рестрикциска), спортски професионални и непрофесионални

	<p>организации, центри за пропагирање на специјални начини на исхрана (вегетаријанство, макробиотика) како и еколошко производство на храна, актуелната и здрава рачно изработена храна</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Едуцирање на потрошувачите, контрола на квалитетот на производите, безбедност на храната и имплементирање на HACCP стандардот во прехранбената индустрија и угостителските објекти ➤ Менаџирање на современи угостителски објекти и создавање на препознатлив имиџ на гастрономска понуда
Способност за проценка	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Правилно подготвување, кондиционирање и конзервирање на храната со цел да се задржи хранливата вредност на истата ➤ Утврдување на квалитетот на храната, лабораториски техники и нивна примена, сензорна анализа, како и комбинирање на специфични сортни вина со различни видови храна ➤ Способност за имплементирање на теоретските знаења во практичното работење и способност за избор на соодветно решение
Комуникациски вештини	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Способност за соодветна комуникација со колегите и корисниците на угостителските услуги ➤ Способност за тимско работење и активна соработка во рамките на групата, што подразбира свесно превземање на одговорностите ➤ Споделува и применува специфични идеи со соодветен професионален пристап и истите ги преточува во реални проекти.
Вештини на учење	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Презема иницијатива да ги идентификува потребите за стекнување понатамошно знаење и учење со висок степен на самостојност во одлучувањето ➤ Редовно ги следи најновите промени кои што се случуваат во оваа област

Листа на предмети

Семестар 1

Економика на угостителство и туризам (6 ЕКТС)

По завршувањето на предметот студентите ќе имаат способност да анализираат и применуваат знаења од областа на економските аспекти на туризмот и угостителството

Познавање на стока со наука за исхрана (6 ЕКТС)

По завршувањето на предметот студентите ќе имаат способност да анализираат и применуваат знаења за исхраната и стоките кои се користат.

Основи на право со туристичко право (6 ЕКТС)

По завршувањето на предметот студентите ќе имаат способност да анализираат и применуваат знаења за основните елементи и карактеристики на правото воопшто, основните правни институти, основните елементи на правниот поредок, правниот систем на државата, субјектите на правото и стварите како дел од правото, а особен акцент се

става на туристичкото право, како посебна гранка на правото, односно договорите кои се користат во туристичката и хотелската индустрија, нивното правно регулирање и посебните правила кои важат за нив, како и посебните инструменти за плаќање во туризмот.

Основи на готварство (6 ЕКТС)

По завршувањето на предметот студентите ќе имаат способност да анализираат и применуваат знаења за основите и вештините во готварството, идентификација на основната опрема, видови на месо, салати, сосови, житарици, зрната храна и подготвување на истите.

Изборни предмети (се избира еден предмет од листата) (6 ЕКТС)

Информациони технологии

Учење на теоретските основи на информационите технологии, хардвер, софтвер, програмски јазици, компјутерски мрежи, оперативни системи.

Добивање способности за работа со апликации од MS Office програмскиот пакет: Word, Excel, Power Point

Бизнис информатика

Преку предметната програма студентите се здобиваат со неопходната компјутерска писменост и култура во процесот на апликација на компјутерот на работното место, негово користење, познавање на основните хардверски и софтверски вештини, како и познавање на телекомуникациски хардвер, софтвер, Интернет и интернет - сервиси, социјални мрежи.

Социологија

Кај студентите да се зацврсти ставот дека социологијата не е апстрактна наука, обременета со академизам и затвореност, туку наука која го води човекот кон спознавање на најсуштествените општествени појави. Основна цел е студентите да ја сфатат комплексноста на општеството како целина, да ја сфатат општествената улога на структурата, професијата и областа - подрачјето во општеството, но и да се најдат себеси како индивидуи во сложените односи на меѓусебна поврзаност и условеност во општеството

Принципи на јавна администрација

Студентите да се запознаат со основните постулати на јавната администрација воопшто, со особен акцент на состојбата во Република Македонија, стратешките дирекции за реформирање на јавната администрација, состојбата со различните установи, како основен елемент на јавната администрација во Република Македонија, како и различните примери на модели на нивна трансформација

Економика на претпријатија

Целта на овој предмет е студентите да се стекнат со знаења од областа на економските и организационите аспекти на работењето на претпријатијата

Сметководство

По изучувањето на овој предмет, студентите треба да располагаат со следните области на знаења:

- Да ги познаваат основните сметководствени категории и начините на нивното сметководствено евидентирање
- Да ги разбираат функциите на сметководството и неговата ефикасност
- Да ги научат начините на составување на финансиските извештаи и нивните цели
- Да научат соодветно да ги читаат финансиските извештаи и да ја анализираат состојбата на претпријатијата според нив

Основи на туризам

Основна цел на овој предмет е студентите да стекнат основни знаења од областа на туризмот за да можат да ги следат пошироко стручните и потесно стручните предметни програми од областа на туризмот

Менаџмент во туризам и угостителство

Да се сфати улогата и значењето на менаџментот во услужните дејности со своите специфични карактеристики

Менаџерска економија

Менаџерската економија како најмлада од сите социјални (економски) науки има голема важност во бизнис организацијата. Целта е да се направи синергија меѓу двете дисциплини - економија и менаџмент. Сака да се прикаже дека корените на менаџерската економија се во макроекономијата, таа се однесува на микрото или индивидуалното претпријатие. Менаџерската економија ја користи микро економската анализа на бизнис единицата и макро економијата од бизнис окружувањето. Тоа значи дека менаџерската економија е микро економија според нејзината природа, која работи со повратното делување предизвикано од макроекономските процеси. Менаџерската економија е интеграција на економската теорија со бизнис практиката со намера да се олесни правењето на одлуки како и планирањето за иднината од страна на менаџментот на фирмата.

Културно наследство

Цел на овој предмет е студентите да стекнат знаења од областа на културата и уметноста како еден од најзначајните сегменти во туристичката понуда.

Социологија на туризмот

Студентите да навлезат во суштината на бројните социо - културни аспекти на туризмот, културата и културното наследство, а во тие рамки посебно да се стекнат сознанија за социо - културните димензии на исхраната, аргументирано да разберат дека луѓето се еднакви по потребата да се хранат но различни по начинот на кој го прават тоа. Посебно да ги осознаат социо културните функции на исхраната – идентитетската, идентификаторската, интегрирачката, дезинтегрирачката, комуникативната, статусната и елитистичко снобистичка, симболичко и обредно - ритуална

Вовед во осигурувањето

Очекуваните цели од овој предмет се: Разбирање на основните концепти на ризикот и осигурувањето, Разбирање на предностите и слабостите на осигурувањето како метод на управување со ризиците, Познавање на односите помеѓу управувањето со ризици и осигурување, Претставување како управувањето со ризиците се однесува во однос на другите функции во претпријатијата, Можноста за идентификација на изложености од ризици со кои се соочуваат претпријатијата; Познавање на дистрибутивните канали и останатите функции во осигурителната индустрија; Стекнување експертиза во читање, анализирање и разбирање на принципите и ограничувањата на полисите за осигурување, Развој на водичи за управување со ризиците

Осигурително право

Студентите да се запознаат со основните компоненти на осигурувањето од правен аспект, основните правни елементи на осигурувањето, карактеристиките на осигурителното право, како и правата и облигациите кои произлегуваат од осигурувањето како договорен однос, запознавање со штетата како основа за настанување на облигационо-правен однос, како и осигурителните деликти.

Царинско право

Цел на овој предмет е запознавање на студентите со основите правни институти на царинското право, со цел за нивно законито и правилно применување во практиката, изучување на правата и обврските на субјектите на царинското право, организацијата и надлежностите на Царинската управа и царинските работници, како органи на државната управа задолжен за примена на царинското право кое регулира дел од општествените односи во областа на царинското работење.

Царински систем

Цел на проучување на овој предмет е студентите да се стекнат со знаења за царинскиот систем и политика на Република Македонија.

Семестар 2

Економика и техники на послужување (7 ЕКТС)

По завршувањето на предметот студентите ќе имаат способност да анализираат и применуваат знаења за основите на професијата послужувач, идентификација на потребите на гостите, послужување храна, пијалаци и основни фундаменти на готварството.

Микробиологија на храна и пијалаци (7 ЕКТС)

По завршувањето на предметот студентите ќе имаат способност за согледување и осознавање на важноста на микроорганизмите во храната и пијалоките; корисните кои учествуваат во ферментативните процеси и штетните кои предизвикуваат расипување на храната; причинителите за заболувања кои можат да се пренесат со храната. Запознавање со карактеристиките на важните групи микроорганизми кои се поврзани со храната, нивниот извор, раст и метаболизам; методи за уништување и спречување на развојот на микроорганизмите, како и методи за изолација и идентификација, со посебен осврт на патогените.

Странски јазик 1 (7 ЕКТС)

Англиски јазик 1 (7 ЕКТС)

По завршувањето на предметот студентите ќе имаат способност да анализираат и применуваат знаења со пред средно ниво на англискиот јазик во струка

Германски јазик 1 (7 ЕКТС)

По завршувањето на предметот студентите ќе имаат способност да анализираат и применуваат знаења на Ниво А2: Развој на комуникативни јазични компетенции (лингвистички, социолингвистички и прагматски компетенции) на соодветното ниво, основни компетенции (декларативно знаење, способности и процедурално знаење, способност за учење и компетенции врзани за личноста) преку комуникативни активности (усна и присмена рецепција, продукција и интеракција) на теми од тематската мрежа и стратегии за учење.

Изборни предмети (се избира еден предмет од листата) (6 ЕКТС)

Претприемништво

Запознавање на студентите со основните поими за претприемништвото и неговата важност во современото стопанство. Оспособување на студентите за дијагностицирање на состојбата и решавање на деловните проблеми на претприемачот во пазарното работење. Развивање на интерес кај студентите за претприемништвото и сопственото вклучување во пазарниот натпревар на идеи, иновативност и знаење преку остварување на сопствен деловен потфат.

Стопанска математика

Запознавање со основните поими на стопанската математика.

Банкарско работење

Стартната точка и цел во анализата која се обработува во предметната програма се однесува на разграничувањето на основните поими како што се банки, банкарски работи, централна банка, монетарна самостојност и стабилност, перење пари, поврзани субјекти, ризици во банкарското работење и др. Прифаќајќи го фактот дека банките се финансиски институции кои се неминовен предуслов за било каква деловна активност на деловните субјекти во однос на изнаоѓање средства за финансирање на бизнисот, предизвикот со кој се соочува изучувањето на оваа материја е да се испитаат голем број на постоечки теоретски истражувања и практични искуства на следење на финансиските трансакции, како и да предложат некои теоретско - логички начини за спречување на нелегални трансакции и појавата на перење пари. Значи банките се составен дел на животот на секоја индивидуа и елемент во работењето на секој субјект, тие не можат да се избегнат, па оттаму и фактот дека мора да се изнајдат начини да се спречат негативните појави кои може да предизвикаат пореметувања во целокупниот финансиски систем на земјата.

Безбедност во туризмот

Со развојот на туристичката дејност се одвиваат бројни процеси и се создаваат бројни сложени односи помеѓу општеството и туристите, кои имаат безбедносен карактер и изразуваат големо влијание врз туристите како индивидуи и врз обемот и квалитетот на туристичката дејност во целина

Повисокиот степен на безбедност е претпоставка за помасовен туризам и обратно - деструктивните безбедносни појави, без исклучок, продуцираат опаѓање на туристичката активност, што повеќе пати се потвдило во општествената практика

Различните видови кризи се неизбежни и дека субјектите во туризмот треба да се развиваат способности и модели за справување со секаков вид и степен на загрозување на безбедноста, за минимализирање на последиците од кризата врз туризмот и негово заживување во посткризниот период

Статистика

Изложениот материјал во оваа предметна програма на идните дипломци ќе им послужи со успех да ја извршуваат својата работа. Ќе стекнат знаење од туристичката статистика, која, впрочем е дел од туризмот, и на тој начин полесно ќе се реализираат како стручњаци од туризмот во праксата

Економија

Совладување на вештините за економско размислување и вршење анализа на економските појави со користење на определени алатки и методи; изградување на економски речник и користење на истиот за искажување на економски активности

Маркетинг во услужен сектор

Цел на овој предмет е студентите да стекнат знаења од маркетингот што ќе можат да ги користат во маркетинг активностите во надворешно - трговското работење

Меѓународен бизнис

Цел на проучување на овој предмет е студентите да се стекнат со знаења за функционалната поврзаност помеѓу надворешната трговија и економскиот раст и развој на националните економии, во теоријата и практиката, како и прашањата за инволвираноста на државата во оваа сфера на економското живеење.

Задача на изучување на овој предмет е проучување на теоретските аспекти на меѓународната трговија – текови и политика, како и надворешно - трговското работење. Обавувањето на дејноста меѓународна трговија претставува мошне сложена активност, што изнудува висок степен на знаење и умешност при склучување на надворешно - трговските работи се со цел да се минимизираат ризиците при нивната реализација.

Економика во услужен сектор

Целта на оваа предметна програма е студентите да стекнат знаења од економиката на услужните претпријатија, да се запознаат со економските аспекти од нивното работење (вложувањата, резултатите и самото работење). Целта е да даде содржајна наобраба на идните практичари, теоретичари и креатори на деловната политика во претпријатијата од услужниот сектор

Психологија во туризмот

Едукација и доедукација на идни и сегашни менаџери во туристичко - угостителскиот бизнис преку мултидисциплинарен пристап кој што вклучува: креирање на психолошкиот модел на туристичко-угостителскиот бизнис како и создавањето на мотивацискиот процес кој што претставува најзначаен дел од психолошкиот синџир на придобивањето на туристичкиот потрошувач.

Хотелиерство

Цел на овој предмет е студентите да стекнат знаења од областа на организацијата во хотелиерството

Принципи на управување со ризици

Цел на овој предмет е студентите да стекнат со знаења од областа на управувањето со ризиците и осигурувањето и нивното место во системот на економски науки. При тоа се третираат теоретските и апликативните аспекти на ризиците и управувањето со нив во сите стопански субјекти, со посебен акцент на осигурителните субјекти и нивните специфичности. Имено, осигурителните компании го имаат ризикот како предмет на работа, од што произлегува и особената потреба од изучување на оваа материја.

Стартната точка во анализата на материјата која се обработува се однесува на разграничувањето на основните поими како што се ризик, извесност, неизвесност, сигурност, случајност, веројатност и слични на нив. Но, во обидот за нивно теоретско разграничување се доаѓа до тезата дека нивното појмовното определување и соодветно класифицирање е апсолутно недоволно во надминувањето на бариерите во деловното работење на стопанските субјекти и животот на обичните луѓе а кои произлегуваат од неизвесностите кои ги содржи иднината и дека главната цел и мотив на нивното проучувањето е да се пронајдат начини тие соодветно да се третираат, т.е. да се управува со нив.

Прифаќајќи го како аксиома фактот дека ризикот постои, предизвикот со кој се соочува изучувањето на оваа материја е да се испитаат голем број на постоечки теоретски истражувања и практични искуства на управување со ризикот, како и да се предложат некои теоретско – логички, можни стратегии на справување со ризиците.

Акцентот на интерес во компилацијата на материјалот се става врз видовите на ризици со кои се соочуваат деловните субјекти, чие што пак идентификување и мерење треба да создаде можност за заштита на нивниот капитал. Анализата на ризиците во работењето на деловните субјекти поаѓа од анализа на окружувањето во кое тие работат, а кое станува сè посложено и покомплексно. Развојот на финансиските пазари наметнува потреба од менаџирање со ризиците на финансиските пазари и институции, како и ризиците на субјектите кои вложуваат преку нив или во нив. Во таа смисла, предметната програма има интенција на запознавање со основните принципи на управување со одделните видови на ризици.

Економика и организација на туризмот

Целта на оваа предметна програма е студентите да се запознаат со економските и организационите аспекти на туризмот

Практична настава (3 ЕКТС)

Семестар 3

Гастрономски туризам (6 ЕКТС)

По завршувањето на предметот студентите ќе имаат способност да анализираат и применуваат знаења за значењето на гастрономскиот туризам за туристичката дестинација, гастрономските настани и активности во туристичката дестинација, промоција на гастрономскиот туризам, одредување на влијанието на гастрономскиот туризам врз развојот на туризмот во туристичката дестинација.

Стандардизација во туризам и угостителство (6 ЕКТС)

По завршувањето на предметот студентите ќе имаат способност да анализираат и применуваат знаења во областа на стандардите во услужните дејности со своите специфични карактеристики.

Ресторански менаџмент (6 ЕКТС)

По завршувањето на предметот студентите ќе имаат способност да анализираат и применуваат знаења од областа на менаџментот и неговата примена во ресторанството

Деловно комуницирање (6 ЕКТС)

Приближување до светските трендови во бизнисот, филтрирајќи го базичниот аспект – деловно комуницирање, нудејќи проверени принципи, техники и стратегии на успешно работење. Комуникациските вештини придонесуваат воспоставување позитивна комуникациска клима во организацијата, како и продуктивни односи помеѓу менаџерите, нивните соработници, деловните партнери и потрошувачи.

Странски јазик 2 (6 ЕКТС)

Англиски јазик 2 (6 ЕКТС)

По завршувањето на предметот студентите ќе имаат способност да анализираат и применуваат знаења со средно ниво на англискиот јазик во струка

Германски јазик 2 (6 ЕКТС)

По завршувањето на предметот студентите ќе имаат способност да анализираат и применуваат знаења на Ниво Б1: Развој на комуникативни јазични компетенции (лингвистички, социолингвистички и прагматски компетенции) на соодветното ниво, основни компетенции (декларативно знаење, способности и процедурално знаење, способност за учење и компетенции врзани за личноста) преку комуникативни активности (усна и присмена рецепција, продукција и интеракција) на теми од тематската мрежа и стратегии за учење.

Семестар 4

Нутрицизам (7 ЕКТС)

Студентите да се стекнат со основни знаење од областа на исхраната и начинот на кој храната влијае врз здравјето на човекот

Менаџмент информациони системи во угостителството (7 ЕКТС)

Преку предметната програма студентите ја согледуваат директната врска помеѓу информациските системи и перформансите на бизнисот. Имено, со примена на информациските системи и технологии во работењето на компаниите, се остваруваат бизнис целите – оперативна, тактичка и стратешка одлучност, лансирање на нови производи и услуги, конкурентна предност, одржливост

Национална кујна (7 ЕКТС)

Запознавање на студентите со основите на економијата како и корисни фундаменти на националната гастрономија и кујна, подготовка на јадења од националната кујна

Изборни предмети (се избира еден предмет од листата) (6 ЕКТС)

Меѓународна трговија

Цел на проучување на овој предмет е студентите да се стекнат со знаења за функционалната поврзаност помеѓу надворешната трговија и економскиот раст и развој на националните економии, во теоријата и практиката, како и прашањата за инволвираноста на државата во оваа сфера на економското живеење. Задача на изучување на овој предмет е проучување на теоретските аспекти на меѓународната трговија – текови и политика, како и надворешно - трговското работење. Обавувањето на дејноста меѓународна трговија претставува мошне сложена активност, што изнудува висок степен на знаење и умешност при склучување на надворешно - трговските работи се со цел да се минимизираат ризиците при нивната реализација.

Менаџмент на човечки ресурси во услужен сектор

Да се сфати улогата и значењето на човечките ресурси како основна компетитивна предност во современите услови на стопанисување.

Економика и организација на угостителство

Основна цел на овој предмет е студентите да се запознаат со економските и организационите аспекти на угостителството

Комуникации во туризмот

Развивање на сфаќања за структурата и функцијата на туристичкото комуницирање на сите нивоа во туристичкото работење. Разбирање на феноменологијата на комуникацијата во туризмот, оспособување на студентите за успешно комуницирање во туристичката дејност, развивање способности и вештини за масовно комуницирање во туризмот, спроведување истражувања и изработка на практични примери од областа на туристичката комуникација

Основи на менаџмент во услужен сектор

Целта на предметната програма Основи на менаџмент е студентите на насоката Осигурување да ги совладаат основните аспекти на менаџментот како наука за управување со сложените организациски системи, стекнувајќи се со познавања на карактеристиките, улогите и способностите кои треба да ги поседува менаџерот и обврските и одговорностите кои тој треба да ги превзема извршувајќи ги комплексните функции на менаџментот. Преку оваа програма тие треба да ги добијат потребните знаења за суштината и содржината на менаџерските функции - планирање, организирање, водење и контролирање.

Промотивни активности во услужен сектор

Студентите на насоката хотелско - ресторанска треба да се здобијат со знаења за формите преку кои се водат промотивните активности на хотелските претпријатија и туристичките агенции на меѓународниот туристички пазар како основни начини на презентирање на туристичките услуги на тој пазар како и да се запознаат со процесот и методите на управување со формите на промоција

Психологија во угостителство

Едукација и доедукација на идни и сегашни менаџери и вработени во угостителскиот бизнис. Стекнување знаења и вештини за успешно имплементирање на психолошкиот модел на бизнисот. Проучување на психологијата на личноста и техниките за мотивирање на вработените, деловните партнери и потрошувачите.

Храна и култура

Совладувањето на материјалот презентираан во оваа предметна програма на студентите треба да им обезбеди солидно познавање на поврзаноста која постои помеѓу културата и храната, со цел во иднина да можат да го применат ваквото знаење во практиката, пред се во ресторанското работење. Тоа значи дека студентите со совладувањето на оваа материја ќе можат да направат успешна угостителска понуда, мени соодветно на побарувачката, полесно да се справат со разните ситуации кои произлегуваат од разликите во културата на однесување и културата од која доаѓаат гостите.

Психологија на исхрана

Стекнување знаења од областа на психологијата на личноста на потрошувачите, општи и посебни, поврзани со начинот на исхрана. Проучување на специфичностите на исхрана во зависност од типот на личноста и можни деструктивни форми на однесување, како последица на нарушување на конзумирањето храна и пијалоци. Приближување кон светските трендови за воспоставување синергија на услужните бизниси и правилната исхрана, во насока на градење квалитет и стандарди, покрај другите, и психолошки стандарди.

Туристичка географија

Цели на изучување на овој предмет се просторните односи меѓу туризмот и животната средина и значењето на просторните сфери на туристичката активност.

Меѓународен туризам

Запознавање на студентите со основните карактеристики на меѓународниот туризам, туристичкиот промет, современите тенденции, обемот и динамиката во светски рамки и поединечно по региони и развиени туристички дестинации. Поттикнувањ на студентите да размислуваат за идниот развој на меѓународниот туризам, предизвиците и ризиците со кои се соочува, како и предвидувањата за идниот развој на туризмот.

Бизнис психологија

Едукација и доедукација на менаџери со цел градење психолошки знаења и вештини за профитабилно работење во осигурителниот бизнис. Изучувањето на Деловната психологија овозможува примена на психофизичките потенцијали на вработените за успешно прилагодување во услови на пазарна конкуренција.

Актуарство

Студентите да се запознаат со пресметките за определување на премија за осигурување во областа на осигурување на живот, да се запознаат и да ги научат пресметките за определување на технички резерви, нето и бруто премија

Фискален систем

- Да се запознаат со поимот Јавни финансии и кои се нивните функции
- Подетално да стекнат знаења од областа на јавните расходи и приходи

Царинска тарифа

Целта на предметот е студентите да научат да ги познаваат стоките, како и царинските стоки, нивната класификација по хармонизираниот систем и нивната распределба и можност за царинење по Царинската тарифа, Законот за царинска тарифа и негова примена

Криминалистичка психологија

Едукација и доедукација на стручни кадри со цел стекнување знаења, методи, техники и научно поткрепени толкувања на криминогеното однесување. Стекнување знаења за откривање на причините, текот и последиците од злосторничкиот чин.

Практична настава (3 ЕКТС)

Семестар 5

Изборни предмети (се избираат три предмети од листата) (6 ЕКТС)

Канали на продажба (6 ЕКТС)

Цел на овој предмет е студентите да се стекнат со знаења од современите начини на продажба на осигурителните услуги и начинот на дистрибуирање на производот од осигурителната компанија до крајниот купувач

Меѓународен патнички промет (6 ЕКТС)

Запознавање на студентите со основните карактеристики на меѓународниот патнички промет, обемот, динамиката, тенденциите, регионалната дистрибуција, структурата, емитивни и рецептивни региони, патни правци и коридори и регулативата во меѓународниот патнички промет.

Царинско познавање на стоката

Целта на предметот е студентите да се запознаат и научат да манипулираат со стоките кои се увезуваат и извезуваат од Република Македонија. Во овој предмет се изучува царинското познавање на стоки, нивните карактеристики, нивниот технолошки процес за добивање, манипулацијата со нив, нивната класификација во оддели, глави, тарифни броеви според Царинската тарифа дадена со Законот за царинска тарифа

Маркетинг истражување

Цел на овој предмет е студентите да се стекнат со знаења за спроведување на потребните истражувања на пазарот со цел да се унапреди процесот на донесување на деловни одлуки

Применето царинско работење

Целта е студентите да стекнат и утврдат теоретски и практични знаења за современото царинско работење

Царинско работење

Цел на овој предмет е студентите да се стекнат со теоретски и практични знаења од областа на царинското работење, употреба и контрола на царинските документи при царински постапки.

Реосигурување

Теоретски и апликативен приказ на посебна техника на заштита од чистиот ризик, односно научно елаборирање на Реосигурувањето и неговото место во структурата на струкопанството и посебно во светски рамки.

Договори во меѓународен промет

Студентите да се запознаат со основните постулати на правото на договорите во меѓународниот промет; изучување на општиот дел на правото на договорите во меѓународниот промет; основните принципи и начини на функционирање на арбитражите, како ефикасен систем на вонсудско решавање на споровите, како и изучување на различните видови на договори во меѓународниот промет и нивните најважни особини

Финансиски пазари и институции

Стартната точка и цел во анализата која се обработува во предметната програма се однесува на дефинирање и истражување како финансиските пазари (како што се пазарот на пари, пазарот на капитал и девизниот пазар) и финансиските институции (банките, штедилниците, осигурителните компании, инвестиционите фондови, пензиските фондови др.) Финансиските пазари и институции не само што влијаат на секојдневниот живот, туку, придвижувајќи големи износи средства, претставуваат фактор од којшто зависи благосостојбата на националните економии.

Студентите имаат можност да се запознаат со базичните принципи на функционирање на финансиските пазари, клучните техники употребени од учесниците во финансискиот

живот во делот на споредување на приносите на различни финансиски инструменти, портфолио диверзификација, вреднување на паричните инструменти во странски валути, како и оценување на ризичната и рочната структура на каматните стапки.

Особено внимание е посветено на пазарните институционални структури и на видовите инструменти кои се предмет на тргување на тие пазари.

Во делот на финансните институции студентите имаат можност да се запознаат со комерцијалните банки како доминантни финансиски институции, со осигурителните компании, пензиските фондови и инвестиционите фондови како неизоставни учесници на финансиските пазари.

Одржлив развој на туризмот

Целта на овој предмет е студентите да стекнат знаење за одржливиот развој на туризмот како единствено и најдобро решение за развој на туризмот во иднина, кој ги максимизира економските ефекти со истовремено зачувување на животната средина и културното наследство на туристичките дестинации, затоа што досегашниот (конвенционален) развој на туризмот кој се карактеризира со масовност, сезонска концентрација и неплански развој, наспроти малите економски ефекти, неповратно ги уништува ресурсите од кои што зависи.

Сообраќај во туризмот

Согледување на меѓусебната врска и односите помеѓу туроператорските, агенциските и сообраќајните дејности во туризмот. Утврдување на релациите и конекциите на патничкиот сообраќај и туризмот како дејности кои имаат заеднички карактеристики (простор, средства, превозни рокови, организација, развој, глобализација и сл.). Така студентите ќе добијат теоретска основа и практични знаења за организационите и посредничките дејности во туризмот и патничкиот превоз со различни видови сообраќај.

Организирање на конгреси и средби

Запознавање со проблематиката на организирање на конгреси и средби, стекнување знаења за основните носители на оваа активност, како и стекнување на специјализирани знаења на студентите по гастрономија од областа на конгресите и средбите особено во делот на менаџирање на ваквите настани.

Економија на Македонија

Цел на овој предмет е студентите да се стекнат со знаења од областа на економскиот систем, економската политика и економската реалност во Република Македонија.

Стратегиски менаџмент во услужен сектор

Студентите од насоката хотелско - ресторанска преку овој предмет треба да се здобијат со знаења за стратешките аспекти на менаџментот и тоа процесот на формулирањем и избор

на општи и деловни стратегии, како и основните услови за успешно имплементирање на стратегиите

Туристичка дестинација

Добивање на знаења во врска со креирањето на понуда во туризмот со која треба да се управува и која треба да се развива во склад со променливото опкружување.

Економика на Европски интеграции

Целта на програмата по предметот Економика на Европски интеграции е студентите да се запознаат со примената и функционирањето на основните економски категории, принципи и законитости на примерот на Европската Унија како економска интеграција. Во таа насока, материјата која се изучува треба да им помогне на студентите полесно да ги разберат сложените економски феномени, појави, процеси и движења во одделни економии и во ЕУ како интегрирана целина.

Преку изучување на предвидената програма, студентите треба да се запознаат со економската логика на европското интегрирање, историјата и еволуцијата на интеграцијата, како и со макроекономското управување со интеграцијата. На тој начин се остварува интенцијата да се поттикне и развие аналитичка и критичка мисла кај слушателите и да се развие способност за рационално, ефективно и ефикасно носење на економски и деловни одлуки во услови на динамично и турболентно окружување, а со цел за постигнување на раст и развој на одделните економски единици, националната заедница и пошироко.

Изучувањето на економијата на Европското интегрирање им дава можност на студентите да се запознаат со теоретските основи на европската економска интеграција, со институциите на ЕУ, со политиките на Унијата, заедничкиот пазар на ЕУ, проширувањето и продлабочувањето на интеграцијата, како и со еволуцијата, суштината и предизвиците на економското интегрирање на Република Македонија во ЕУ. Изучувањето на предметот овозможува и стекнување на знаења за условите за постигнување на урамнотезен раст на Унијата, процесите на пазарна и монетарна интеграција и надворешна политика на ЕУ.

Совладувањето на предвидената програма ќе им овозможи на студентите разбирање на карактеристиките на процесот на интеграција, согледување на позицијата на европската економија на глобалната економска сцена и изградување на рационален став при коментирањето на тековните случувања.

Криминалитет и детекција

Цел на предметот е студентите да се стекнат со знаења од полето на криминалитетот и неговата детекција и тоа изучување на причините и појавните форми на криминалитетот, неговата етиологија и неговата феноменологија, кои имаат есенцијално значење за професиите и во областа на осигурувањето и во областа на царините. Криминалистиката со кривичната и прекршочната постапка, како науки и постапки за детекција на криминалитетот

Меѓународен маркетинг

Цел на овој предмет е студентите да стекнат знаења од меѓународниот маркетинг што ќе можат да ги користат во маркетинг активностите во надворешно - трговското и туристичко - угостителското работење.

Платни системи

Да се совлада вештината и техниката на платниот промет како дел од финансискиот систем, односно меѓународните финансии, и тоа интегрално, и внатрешниот и меѓународниот платен промет, односно платните системи кои институционално и функционално ги овозможуваат истите.

Заштита на културно наследство

Совладувањето на квантумот на знаења од оваа предметна програма на студентите треба да им обезбеди суштинско познавање на комплексниот склоп на историјата на културата и уметноста сообразено со принципите на интегрална заштита на културното наследство. Тоа пак ќе им овозможи да се стекнат со компетенции за успешно општествено и економско валоризирање на културните вредности во функција на заштитата, остварена преку системите на проценка и осигурување на културното наследство и спречување на нелегалната трговија со истото.

Управувачко сметководство

По изучувањето на овој предмет, студентите треба да располагаат со следните области на знаења:

- Да ги познаваат основните сметководствени категории и начините на нивното сметководствено евидентирање
- Да ги разбираат функциите на сметководството и неговата ефикасност
- Да ги научат начините на составување на финансиските извештаи и нивните цели

Да научат соодветно да ги читаат финансиските извештаи и да ја анализираат состојбата на претпријатијата според нив.

Осигурување во туризмот и угостителството

Цел на овој предмет е студентите да се стекнат со знаења од областа на секторот осигурување, односно теоретски и апликативни аспекти за исклучително комплексен поим ризик како и самиот бизнис осигурување.

Здравствен туризам

Целта на предметот е студентите да се запознаат со карактеристиките кои ги има здравствениот туризам во развојот на определените сегменти на оваа дејност. Преку оваа дисциплина ќе се овозможи запознавање со влијанието што го има животната средина врз здравјето на луѓето, карактеристиките на туристичката понуда и туристичката побарувачка и неговите селективни карактеристики. Во рамките на третманот на

здравствениот туризам како дел од развојните карактеристики на животната средина студентите ќе можат посебно внимание да обрнат на начинот на исхрана, користењето на нутрицистичките и гастрономските вредности и диеталните компоненти во третманот на овој вид селективност.

Енологија

Студентите се стекнуваат со основно знаења од технологија за производство на вино, сензорно оценување на виното, соодветно комбинирање на виното со храната

Методи за испитување на квалитет на храна и пијалаци

Стекнување основни знаења за органолептичките, физичко - хемиските и микробиолошките методи и карактеристики кои треба да ги исполнуваат прехранбените производи и методолошките постапки кои се применуваат при испитувањето на храната и пијалациите

Практични методи по царинско работење

Цел на овој предмет е студентите да се стекнат со теоретски и практични знаења од областа на царинењето на стоки, формалностите при царинење на стоки, ставањето на стоките во избрана царинска постапка.

Слободни изборени предмет (се избираат два предмети од листата изборни предмети на Универзитетот што се објавени на web страната на Универ.) (6 ЕКТС)

Семестар 6

Сензорна анализа на храна (7 ЕКТС)

Целта на оваа програма е да обезбеди основни знаења за сетилната евалуација (анализа) на храната. Оспособување на студентите за работа во сензорна анализа, запознавање со техниките на работа, припремата на оценувачите и просторот.

Диететика (7 ЕКТС)

Студентите да се стекнат со основни знаења за поимите диета, диетотерапија, диететско готвење. Едуцирањето на студентите од насоката гастрономија за етиологијата на одредени заболувања како и начинот на лекување со користење на нутритивна терапија е од особена важност за создавање на квалитетен кадар за кој процесот на готвење ќе добие поширока димензија, вклучувајќи го и научниот сегмент кој ќе се темели на принципите на правилната и соодветна исхрана. Со изучување на овој предмет студентите ќе се стекнат со основни знаења за типот на хранливи материи кои одредени болни треба да ги конзумираат, односно храна која е забрането да ја земаат со што во потполност ќе може да одговора на барањата на секоја диететска кујна. Истовремено тие ќе бидат подготвени да изготват специјални видови менија кои ќе бидат достапни во одредени угостителски

објекти што во голема мера ќе услови подобрување на професионалната услуга во овој многу важен туристички сегмент

Бар и барско работење (7 ЕКТС)

Студентите да имаат познавање од областа на економиката и организација на барското работење, да ги препознаваат клучните термини и концепти за барот, како и разбирање на целите на барското работење. Вовед во миксологија. Практична настава за запознавање со истите

Изборен предмет (се избира еден предмет од листата) (6 ЕКТС)

Контролинг

По изучувањето на овој предмет, студентите треба да располагаат со следните области на знаења:

- Да ги познаваат основите на менаџмент контролата
- Да ги разбираат функциите на основните видови на менаџмент контролата
- Да ги научат начините на анализа на работење на претпријатијата

Обработка и ликвидација на штета

Теоретски и апликативен приказ на посебна техника на обработка и решавање на штетата, односно научно елаборирање на сложениот процес на ликвидација на штета и неговото место и улогата во национална економија.

Животна средина и туризам

Стекнување на знаења на меѓусебната поврзаност на животната средина и туризмот

Хотелска анимација

Утврдување на значењето, местото и улогата на анимациите во содржинската структура на хотелската понуда; дефинирање на анимацијата како активност која има значајна улога во креирањето на содржината на туристичката понуда; утврдување на појмовно-содржинските основи на анимацијата; овозможување практична применливост на теоретските сознанија во праксата

Финансиски менаџмент

- да ја осознаат улогата и местото на финансискиот менаџер во друштвата за осигурување, како и неговата одговорност во однос на друштвото, акционерите и заедницата
- да ја анализираат финансиската состојба на друштвата за осигурување и да ги интерпретираат основните финансиски показатели
- да се оспособат да ги подготвуваат и да ги користат основните финансиски плански документи

- да ја разберат временската вредност на парите како основен и најважен концепт во рамките на финансискиот менаџмент, во кој се вклучени основите на вкаматувањето и дисконтирањето
- да ги научат различните методи на пресметка на вредноста на долгорочните хартии од вредност
- да се запознаат со извори на финансирање на стопанските субјекти и нивните карактеристики и да се оспособат да извршат избор на оптималната структура на капиталот

Меѓународен менаџмент во услужен сектор

Студентите од насоката царина и шпедиција ќе ги проучат специфичностите на менаџментот во услови на глобализација и другите предизвици на макроокружувањето со кои се соочуваат царинските служби на поделни земји и шпедитерските претпријатија. Тие ќе се здобијат со основните познавања за карактеристиките и способностите кои треба менаџерите да ги имаат за водењето на нивните активности на меѓународно ниво.

Маркетинг на храна и пијалаци

Цел на овој предмет е студентите да стекнат знаења од маркетингот на храна и пијалаци што ќе можат да ги користат во маркетинг активностите во нивното понатамошно работење во туризмот и угостителството

Патнички агенции

Целта на овој предмет е студентите да стекнат знаења за посредничката дејност во туризмот, за специфичностите во работата на туристичките агенции, креирањето и пласманот на туристичките аранжмани.

Информациони системи во туризмот

Преку предметната програма студентите ја согледуваат директната врска помеѓу информациските системи и перформансите на бизнисот.

Имено, со примена на информациските системи и технологии во работењето на компаниите, се остваруваат бизнис целите – оперативна, тактичка и стратешка одлучност, лансирање на нови производи и услуги, конкурентна предност, одржливост, зближување со клиентите и добавувачите, носење на подобри одлуки, опстојување.

Хартии од вредност со фиксен принос

Целта на изучувањето на материјата по предметот “Хартии од вредност со фиксен принос” е студентите да стекнат базични знаења во однос на инвестирањето во должнички хартии од вредност, како една од потенцијалните можности за инвестирање. Станува збор за вложувања кои носат фиксен принос, па во таа смисла материјата која е дел од инвестициониот менаџмент акцентот на проучување го става врз приносите (кои се фиксни) и видовите на ризици кои произлегуваат од таквата форма на вложување. Во современите динамични и турболентни промени на финансните пазари наизменично се

случуваат процеси на регулација и дерегулација, а од таквите процеси произлегуваат сè повеќе деривативни хартии од вредност што ги усложнува моделите за одредување на нивната цена. Во рамките на овој предмет се изучуваат најчесто застапените хартии од вредност кои носат фиксен приход (државни обврзници, обврзници на локалната власт, корпоративни обврзници и основните видови на термински договори и деривативни хартии од вредност. Одредувањето на цената на наведените хартии од вредност и потенцијалните приходи од вложувањето во нив наметнува потреба од проучување на рочноста, дурацијата, гап анализата, АЛМ концептот и слични модели кои ги конфронтираат очекуваните приноси и потенцијалните ризици од инвестирањето во хартии од вредност со фиксен принос.

Преку изучувањето на наставниот предмет “Хартии од вредност со фиксен принос”, студентите ќе ги стекнат следните компетенции:

- Запознавање со најзастапените хартии од вредност со фиксен принос;
- Разграничување на предностите и слабостите од вложување во хартии од вредност со фиксен принос во однос на вложувањата кои носат варијабилен принос;
- Детерминирање на факторите врз основа на кои се одлучува за формата на вложување;
- Развивање на способности и знаења за квантификација на односот ризик – принос;
- Развивање на квалификации за управување со портфолио на хартии од вредност;

Маркетинг во туризмот

Цел на овој предмет е студентите да стекнат знаења од маркетингот што ќе можат да ги користат во маркетинг активностите во надворешно - трговското работење

Животно и здравствено осигурување

Цел на овој предмет е студентите да се стекнат со теоретски и практични знаења од областа на животното и здравственото осигурување

Институции на социјално осигурување и пензиски систем

целта е студентите да се запознаат и да добијат конкретни сознанија и познавање за функционирањето на Системот на пензиско и социјално осигурување како во светот така и во Република Македонија

Транспорт и осигурување во меѓународна трговија

Да се запознаат со поимите во одделни видови на меѓународен транспорт и осигурување во меѓународната трговија

Царинско казнено право

Целта на овој предмет е студентите да се стекнат со потребните теоретски и апликативни знаења од областа на царинското казнено право. Ќе се разработуваат општите институти на казненото и прекршочното право, ќе се прави анализа на царинските казнени (според законската терминологија- кривични) дела и прекршоци, ќе се излага казнената односно

прекршочната постапка за утврдување одговорност за изрекување казни и други санкции на сторителите на казниви дела и улогата на царинските органи во казнената постапка.

Царинска управна постапка

Цел на овој предмет е изучување на материјата на управната постапка, а со тоа и царинската управна постапка, како посебна постапка задолжителна за постапување на царинските органи, изучување на надлежностите за водење на царинска управна и царинска деликтна постапка .

Практична настава (3 ЕКТС)

Семестар 7

Кетеринг (7 ЕКТС)

Студентите да стекнат основни знаења за кетеринг услугите

Странски јазик 3 (7 ЕКТС)

Англиски јазик 3 (7 ЕКТС)

По завршувањето на предметот студентите ќе имаат способност да анализираат и применуваат знаења со пост средно ниво на англискиот јазик во струка

Германски јазик 3 (7 ЕКТС)

Стекнување деловна компетенција на постсредно ниво на германски јазик од областа на туризмот и совладување на сите вештини и стручни знаења, кои се неопходни за подобрување на секој професионален и приватен живот; подобрување на професионалните шанси и развивање на познавањата и знаењата од културата и однесувањето на лица од германски говорни подрачја

Изборни предмети (се избираат два предмети од листата) (6 ЕКТС)

Валоризација на туристички вредности

Цел на овој предмет е студентите да стекнат знаења за туристичката валоризација како едно од најважните и најсложените прашања во теоријата и праксата на туризмот, а имајќи предвид дека тоа подразбира квалитативна и квантитативна оцена на вредностите на туристичките ресурси

Управно право

Студентите да се запознаат со основите на управното право, неговото дефинирање и место во правниот систем на Република Македонија, потоа дефинирање на основните принципи на управното право, принципите на организација, работа и делокруг на управните органи, основните дејности што ја сочинуваат управната функција, актите на управнините органи и односот помеѓу граѓаните и администрацијата, како и софремените

трендови на реформа на управните органи и карактеристиките на истите, како и реформирањето на управата во Република Македонија.

Корпоративно финансиско управување

Стартна точка и цел во анализата која се обработува во предметната програма се однесува на дефинирање на концептот на корпоративното финансиско управување, менаџерската одговорност и компонентите на корпоративното финансиско управување.

Студентите имаат можност да се запознаат со видовите корпоративни финансии, со базичните принципи на корпоративното финансиско управување, клучните техники употребени од учесниците при планирање и имплементација на планот за корпоративните финансии како и согледување на условите и процесот на воспоставување корпоративно финансиско управување.

Особено внимание им е посветено на учесниците во процесот на корпоративното финансиско управување одговорни за негово функционирање.

По завршување на наставата студентите треба да бидат способни:

- да го разберат процесот на корпоративно финансиско управување во однос на планирање, програмирање, буџетирање, известување и мониторинг
- да стекнат продлабочени знаења за видовите корпоративни финансии, да ги усвојат современите методи за управување со финансиите и да стекнат способност за примена на принципите на корпоративното финансиско управување
- да ги разберат и критички да ги анализираат основните прашања од областа на компонентите на корпоративното финансиско управување, односно основните начела кои базираат на добро воспоставени техники и практики
- да стекнат продлабочени знаења за спроведување на корпоративното финансиско управување каде трошоците за негово функционирање не ја надминуваат користа. При тоа потребно е да се јакне свеста кај сите субјекти-учесници, а особено кај раководителите на корпорациите.

да им помогне на студентите во разбирање на улогата на членовите на одборот на директори како учесници во процесот на корпоративно финансиско управување, во однос на идентификување на условите и потребата од редизајнирање на улогата на одборот на директори, функционирање и организацијата на учесниците во самиот процес да го совладаат речникот поврзан со регулативата на корпоративното финансиско управување

Инвестиционен менаџмент

Целта на изучувањето на материјата по предметот Инвестиционен менаџмент е студентите да се запознаат со основните аспекти на инвестициите, нивното значење како фактор за развој на стопанските субјекти и заедницата пошироко, видовите на инвестиции, инвестиционата политика, како и критериумите и методите за оценка на економските ефекти од инвестиционите вложувања. Потребата за инвестирање наметнува потреба од разграничување на реалниот од финансискиот имот, а заради разбирање на вложувањето во финансиски инструменти и ефикасна диверзификација на портфолиото на

стопанските субјекти. Изучувањето на инвестициите неопходно наметнува потреба од разгледување на соодносот и корелацијата помеѓу превземениот ризик и очекуваниот принос од вложувањето, како еден од критериумите за проценка на ефикасноста на инвестициите. Без оглед на формата на долгорочните вложувања, потребно е нивно планирање и оценка на ефектите од вложувањето. Во таа насока, материјалот предвидува обработка на основните методи и критериуми за оценка на финансиските ефекти од инвестициите и правилен избор на проекти.

Со изучувањето на наставниот предмет Инвестиционен менаџмент, студентите ќе ги стекнат следните компетенции:

- Разграничување на долгорочните вложувања во долгорочни реални средства и долгорочни хартии од вредност;
- Детерминирање на факторите кои ја определуваат ефикасноста на инвестициите;
- Развивање на способности и знаења за квантификација на односот ризик – принос;
- Развивање на квалификации за управување со портфолио на долгорочни хартии од вредност;
- Стекнување на практични и апликативни знаења за изработка на инвестициони програми, елаборати и анализа на инвестициите.

Осигурување во земјоделството

Воведување на студентите во проблематиката на осигурување во земјоделството

Деловно право

Цел на овој предмет е студентите да се стекнат со теоретски знаења од областа на деловното право

Уставно право

Основа цел е да се обезбеди неопходно правно образование на студентите на насоката царина и шпедиција. Исто така цела е студентите да се обучат не само за создавање на правото туку и за негова примена во праксата. На тој начин сите студенти кои успешно ќе ја совладаат предметната програма по завршување на студиумот ќе бидат солидно подготвени за извршување на професијата со која ќе се занимаваат во иднина

Хотелски инџинеринг

Основната цел е студентите да се запознаат со функционирањето на хотелот како целисходен и ефикасен систем (на микро ниво)

Деловно планирање во услужен сектор

Со предметната програма студентите на насоката туризам треба да стекнат знаења за карактерот и концептот на деловното планирање и основните елементи на процесот на планирањето како суштествен дел на менаџментот. Со овој предмет студентите ќе се

здобијат и со сознанија за специфичните аспекти на планирањето на туристичкиот бизнис со акцент на планирањето на подрачјата во претпријатијата од туристичкото стопанство.

Организациско учење

Развој на компетенции и стекнување теоретско знаење за процесите на учење во туристичките организации. Оспособување за примена на различни парадигми и интервенирање на диференцирани нивоа на учење во туристичките организации.

Неживотно осигурување

Да се запознаат со поимите во одделните класи на неживотно осигурување како и да добијат пофетални сознанија за истите.

Меѓународна шпедиција

Цел на овој предмет е студентите да се стекнат со знаења од областа на меѓународното шпедитерско работење.

Практична настава (3 ЕКТС)

Семестар 8

Менаџмент на производство на храна во угостителството (7 ЕКТС)

Стекнување на знаења од областа на менаџментот и неговата примена во угостителското производство на храна

Изборни предмети (се избира еден предмет од листата) (6 ЕКТС)

Трговска логистика

Цел на проучување на овој предмет е студентите да се здобијат со знаења за трговската логистика како значајна алка во системот на општествена репродукција без која е невозможно да се реализираат трговските текови. Материјата ги опфаќа економските, правните и техничките аспекти на трговската логистика, а ја третира и државната политика за креирање на конкурентност во логистичкиот услужен сектор

Меѓународни економски односи

Изучување на меѓународните аспекти на економијата

Странски јазик 4 (6 ЕКТС)

Англиски јазик 4 (6 ЕКТС)

По завршувањето на предметот студентите ќе имаат способност да анализираат и применуваат знаења со напредно ниво на англискиот јазик

Германски јазик 4 (6 ЕКТС)

Стекнување деловна компетенција на постсредно ниво на германски јазик од областа на туризмот и совладување на сите вештини и стручни знаења, кои се неопходни за

подобрување на секој професионален и приватен живот; подобрување на професионалните шанси и развивање на познавањата и знаењата од културата и однесувањето на лица од германски говорни подрачја

Социјална патологија

- Запознавање со основите на социјалната патологија, социопатолошките однесувања и општествената реакција
 - Усвојување на потребните знаења за успешно препознавање и делување во превенирањето на социопатолошките појави
- Совладување на научните сознанија од областа на социопатологијата во функција на создавање поволна безбедносна состојба, изградба на стабилен безбедносен систем и водење успешна социјална политика како дел од безбедносната политика

Економија на развој

целта на овој предмет е студентите да стекнат подетални знаења за економскиот развој, факторите од коишто зависи, индикаторите, како и неговата одржливост, бидејќи тој претставува основен услов за постигнување на благосостојбата воопшто (како на екосистемската благосостојба, така и на мултидимензионалната благосостојба на поединците и нациите) и причина за постоењето на разликите помеѓу поодделни земји и делови во Светот

Облигационо право

Студентите да се запознаат со основните елементи и карактеристики на облигационото право, неговото место во правниот систем на Република Македонија, начелата на облигационото право како фундаментален елемент, поимот и видовите облигациони односи, нивното настанувањ, дејство и содржина како и нивното престанување. Особен акцент се става на посебните видови договори, како основен инструмент на облигационото право, потоа изучување на другите видови облигациони одоси, како и штетата

Менаџмент на знаење

Развој на компетенции и стекнување на теоретско знаење за индивидуалното, групното и организациското учење, и нивната улога во процесот на менаџментот на знаење во туристичките организации

Политика на развој на туризмот

Стекнување на знаења од областа на туристичката политика, развојот на современиот туризам во светот, организации во туризмот

Анализа на ризикот во осигурувањето

Запознавање со основните поими на ризиците

Применето шпедитерско работење

Цел на овој предмет е студентите да стекнат со практични знаења од областа на царинското работење, царинските процедури и документи

Трговско право

Цел на овој предмет е студентите да се стекнат со теоретски знаења од областа на трговското право

Техники на мерење на ефикасноста на пропагандата

Целта на програмата по предметот Техники на мерење на ефикасноста на пропагандата е студентите да се запознаат со методите и техниките за мерење на ефикасноста на пропагандата. Пропагандата може и најчесто ангажира голем обем на финансиски средства, па во таа насока нејзиното планирање и спроведување мора да биде насочено кон остварување на целите и зголемување на профитабилноста на стопанскиот субјект. Успехот и резултатите од секоја пропагандна кампања е крајниот аутпут кој ги оправдува вложените средства во неа. Стопанскиот субјект мора да ги измери ефектите од пропагандата во смисла на зголемување на производството и продажбата, проширување на пазарите и заинтересираноста на купувачите. Успешноста на пропагандната кампања се тестира дури и пред нејзиното официјално започнување, во смисла на избор на најефикасни средства, медиуми и делови на пропагандната порака кои ќе се употребуваат. Се користат и софистицирани квантитативни техники за мерење на сите елементи на пропагандата со цел за квантифицирање на нејзините ефекти врз продажбата и показателот ROI на пропагандата.

Мерењето на ефикасноста на пропагандните активности е еден од клучните чекори во процесот на спроведување на пропагандата. Тоа дава дава можност да се процени ефикасноста на пропагандните напори, да се демонстрираат ефектите пред менаџерскиот тим и дава влезни информации за наредниот процес на планирање на пропагандата. Мерењето на ефикасноста на тековната пропаганда дава можност и за прилагодување на тактиките кои се користат во тековните пропагандни кампањи. Тоа значи дека конечниот ефект од мерењето на ефикасноста на пропагандата е да се добие сознание за важноста на пропагандата во насока на подигање на финансиските ефекти, рејтингот и кредибилитетот на стопанските субјект.

Преку совладување на предвидената програма студентите ќе се оспособат:

- да дискутираат во врска со потребата од мерење на ефикасноста на пропагандата;
- да ги разберат взаемните односи на мерилата кои се употребуваат во проценката на ефикасноста на пропагандата;
- да вршат правилен избор на алтернативните методи за мерење на ефикасноста на пропагандата;
- да ги разберат специфичните барања за спроведување на квалитетно истражување на ефикасноста на пропагандата.

*Слободни изборни предмети (се избираат **два предмети** од листата изборни предмети на Универзитетот што се објавени на web страната на Универ.) (6 ЕКТС)*